

Со најновата книга "Македонците во Викторија" нашинците во Австралија им покажаа на овдешните политичари како се бранат македонската кауза и македонското име, и како не треба да им се подлегнува на грчките провокации и закани. Иако од нејзините автори било побарано книгата да се повлече, при што грчкото лоби протестираше до Владата на Викторија со барање тоа да се направи по судски пат затоа што на првата страница ја има севкупна Македонија, а проблем им било и шеснаесеткракото сонце, како и знакот на Министерството за мултикултура на Викторија, сепак на 11 октомври, денот на македонското востание, промоцијата била одржана.

Ако Австралија биде следната земја која ќе ја признае Македонија под уставното име, тогаш заслугата за тоа сигурно ќе треба да им се припише на австралиските Македонци, чиј следен потег е протестот кој по тој повод ќе се реализира на 28 октомври.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Грчкото лоби е неуморно во цел свет, но особено на петтиот континент, поконкретно Австралија, земјата за која постојат најави дека во следниот период ќе ја признае Република Македонија под уставното име. Ваквиот потег на Австралија би бил уште еден силен удар врз позициите на Грција и врз нивната негаторска политика околу името на нашава држава. Веројатно тоа што сега, по сè изгледа, картите се на македонска страна, а и изјавите на високите светски челници одат во наша полза, е причината поради која не само грчката држава, туку и неј-



**ТЕРМИНОТ ЗА ПРОМОЦИЈА НА КНИГАТА "МАКЕДОНЦИТЕ ВО АВСТРАЛИЈА" НЕ Е СЛУЧАЈНО ИЗБРАН. АКО ВО 1941 ГОДИНА МАКЕДОНЦИТЕ ОБЕДИНЕТО СО ПУШКА В РАКА СЕ СПРОТИВСТАВИЈА НА ФАШИСТИЧКАТА ОКУПАЦИЈА, ДЕНЕС ОБЕДИНЕТО, СО ИСТОРИСКИ ФАКТИ, ВОДАТ УСПЕШНА ОФАНЗИВА ПРОТИВ НЕГАТОРИТЕ**

# МАКЕДОНЦИТЕ ОД ГО КРЕНАА ПРИТИ ОД ПЕТТИОТ КОН

зината дијаспора жестоко реагира на книгата "Македонците во Викторија" од авторите Ицо и Роберт Најдовски. Иако грчките закани биле во насока на тоа дека оваа книга не смее да види бел ден, сепак нејзините автори не се поколебаа во нивните намери, па промоцијата ја направија токму на денот кога пред 66 години (11.10.1941) Македонците го кренаа оружјето против непријателот. Ако во 1941 година Македонците обединето со пушка в рака се спротивставија на фашистичката окупација, денес обединето, со историски факти водат успешна офанзива против негаторите.

## ДИСКВАЛИФИКАЦИИ

Фактите говорат дека Букурешкиот договор ја запечати македонската судбина, а македонската територија им ја подари на соседите. Денес Македонците немаат никакви територијални претензии кон нив ниту, пак, уставното име на нашата земја означува некакви аспирации. Напротив, Македонците го бараат она што го имале низ вековите, го бараат своето име. Дека Македонија има свои делови и во соседството потвр-

Иако, Букурешкиот договор ја запечати македонската судбина, а македонската територија им ја подари на соседите, денес Македонците немаат никакви територијални претензии кон нив ниту, пак, уставното име на нивната земја означува некакви аспирации. Напротив, Македонците го бараат она што го имале низ вековите, го бараат своето име. Дека Македонија има свои делови и во соседството потврдува и изјавата на грчката шефица на дипломатјата, Дора Бакојани. Можеби несвесно таа и сама се заплетка во историските факти кога потенцира дека "Грција не прифаќа името на нашиот сосед во себе да го содржи називот Македонија или негови модификации, зашто оваа земја не смее да се помеша со другите географски области Македонија, односно со 'грчка Македонија' или со 'нејзиниот дел во Бугарија'".

Македонија е на Македонците, таа не е ниту бугарска, ниту грчка!

# ОБИСТИ ЗА МАКЕДОНИЈА



**ГРЧКИОТ ВЕСНИК ВО АВСТРАЛИЈА "ТА НЕА" ЈА ПОВИКАЛ ВЛАДАТА НА ВИКТОРИЈА ДА ГИ СТОПИРА ИЗЛЕГУВАЊЕТО И ПРОМОЦИЈАТА НА КНИГАТА "МАКЕДОНЦИТЕ ВО ВИКТОРИЈА"**

# АВСТРАЛИЈА ИМ СОКОТ НА ГРЦИТЕ ТИНЕНТ

дува и изјавата на грчката шефица на дипломатијата Дора Бакојани. Можеби несвесно таа и сама се заплетка во историските факти кога потенцира дека "Грција не прифаќа името на нашиот сосед во себе да го содржи називот Македонија или негови модификации, зашто оваа земја не смее да се помеша со другите географски области Македонија, односно со 'грчка Македонија' или со 'нејзиниот дел во Бугарија'".

Вистината е дека Македонија е на Македонците, таа не е ниту бугарска, ниту грчка! Сепак, сакајќи на светот да му пласираат невини Грците и Бугарите свесно ги заобиколуваат фактите. Очигледно е дека и светот веќе почнува да не им верува, а дали ќе ја поправи неправдата кон Македонците, кои се лојални граѓани во другите земји каде живеат, и дали ќе ги ослобува под нивното уставно име, останува на нивната чест и совест. И покрај притисоците и кумувањата како "фиромци", "славномакедонци", и слични дисквалификации, нашите во светот неуморно работат во насока на афирмација на матичната држава во прекуокеанските земји. Мораме да признаеме и дека најголем дел од заслугата што САД и Канада нè при-

знаа под уставното име, им припаѓа токму на македонските иселеници. Кога е во прашање името на државата, од работата на домашните политичари, во оваа насока многу не се офајдивме. Потезите кои досега тие ги направија (примање во ООН под привремената референца ФИРОМ, откажување од шеснаесеткракото сонце, немање иницијатива преговорите за името да тргнат од мртва точка), одеа во полза на соседите, а не во корист на македонската држава и нејзиниот народ. Токму затоа што како држава не покажавме некоја поголема заинтересираност за нашите во прекуокеанските земји, или поконкретно се откажавме, се случуваше тоа што се случуваше со нив во изминатиот период. Но, во ниту еден момент Македонците од дијаспората не ѝ го свртеа грбот на Македонија. Напротив, на секој можен начин ја афирмираат македонската култура и традиции, а ги бараат и правата кои ги заслужуваат како малцинства во земјите во кои живеат. Тоа се случува и со Македонците во Австралија, иако во изминатиот период тие беа соочени со дисквалификациони називи како "славномакедонци". Тамошната македонска дијаспора е убедена дека признавањето на Македонија под уставното име од страна на "ветената земја" е само прашање на време.

Австралија се наоѓа пред избори, што значи дека никој нема да ризикува

да си игра околу името, велат тамошните Македонци. Според нивни сознанија, во месеците по изборите Австралија ќе ја признае Македонија под уставното име. Затоа и нивниот следен потег е протестот кој го организираат за 28 октомври, на кој уште еднаш ќе бараат признавање на уставното име на нивната матична држава.

## ВОЗНЕМИРЕНОСТ

Сепак, со промовирањето на најновата книга "Македонците во Викторија" нашинците им покажаа на овдешните Македонци како не треба да им се подлегнува на грчките провокации. Заканите кои доаѓале од поедини политичари и од грчкото лоби, како и од сите грчки медиуми, биле во насока на тоа дека книгата не смее да види бел ден. Дури и грчкиот весник во Австралија "Та Неа" ја повикал Владата на Викторија да ги стопира излегувањето и промоцијата на оваа книга. Грчкото лоби протестираше до Владата на Викторија со барање тоа да се направи по судски пат затоа што на првата страница ја има севкупна Македонија, а проблем им биле и шеснаесеткракото сонце, како и знакот на Министерството за мултикултура на Викторија. Всушност, Грците ги вознемирила насловната страница на книгата со етнографската карта на Македонија.

"Нè повикаа властите на Викторија, кои побараа книгата да се повлече. Ние не прифативме и намерно избравме промоцијата да ја направиме на празникот 11 Октомври. Им објаснивме дека не е проблем картата на етничка Македонија. Таа означува само од кои делови се дојдени Македонците кои живеат во Австралија и со тоа нема никакви територијални претензии кон Грција", изјави еден од авторите на книгата, Ицо Најдовски.

Тој посочува и дека промоцијата, одржана во Мелбурн, е под покровителство на Министерството за мултикултура на Викторија и Советот на македонската заедница за Мелбурн и Викторија. Пред повеќе од 200 присутни, меѓу кои и високи личности од политичкото милје во Австралија, во организација на Советот на македонската заедница од Мелбурн и Викторија, книгата ја промовираше доживотните членови на Советот, проф. д-р Миле Терзиевски и адвокатката Розета Стојковска. Розета и Миле се долгогодишни претседатели на Советот во најтешките денови во 1994 година, а м-р Ицо Најдовски бил секретар кога федералната Влада на Австралија ја издала Директивата македонската заедница да ја преименува во "славномакедонска"!?